

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК
НА ОПШТИНА МАВРОВО И РОСТУШЕ

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА МАВРОВО И РОСТУШЕ Излегува по потреба Рок на рекламации 15 дена	12.12.2018 Ростуше Број 15 Год. XXIII	<u>e-mail: mavrovorostuse@yahoo.com</u> Тел: (042) 478-814; <u>478-815</u>
---	--	---



Ростуше, 12 Декември 2018 година

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа ("Сл.Весник на РМ" број 05/2002), а во согласност со член 34 став 1 точка 3 и член 103 од Статутот на Општина Маврово и Ростуше ("Сл.Гласник на Општина Маврово и Ростуше" број 03/2015) (пречистен текст), Градоначалникот на Општина Маврово и Ростуше го донесе следниот:

З А К Л У Ч О К

За прогласување на Одлуката за одобрување на Програма за поставување на Урбана опрема за потребите на НП Маврово – на територијата на Општина Маврово и Ростуше

СЕ ПРОГЛАСУВА, Одлуката за одобрување на Програма за поставување на Урбана опрема за потребите на НП Маврово – на територијата на Општина Маврово и Ростуше – број: 08-377/3 што Советот на Општина Маврово и Ростуше ја донесе на 19 – тата седница одржана на ден 06.12.2018 година.

Бр.09-379/1
10.12.2018 год.
Р о с т у ш е

Општина Маврово и Ростуше
Градоначалник
Медат Куртовски с.р.

Врз основа на член 36, став 1 точка 6 од Законот за локална самоуправа / Сл.Весник на РМ број 05/2002/, Член 80 став 1 од Законот за градење и Член 25 став 1 точка 11 и 16 од Статутот на Општина Маврово и Ростуше /пречистен текст Сл.Гласник бр.03/2015 година.

Советот на Општина Маврово и Ростуше на седницата одржана на ден 06.12.2018 година, ја донесе следната:

О Д Л У К А

За одобрување на Програма за поставување на Урбана опрема за потребите на НП Маврово – на територијата на Општина Маврово и Ростуше

Член 1

Советот на Општина Маврово и Ростуше ја одобри програмата доставена од ЈУНП Маврово преку одобрување на Програма за поставување на урбана опрема на територијата на НП Маврово – во делот на Општината Маврово и Ростуше за 2019 год.

Член 2

Со оваа Програма се уредуваат, видовите на урбана опрема, локалитетите на кои се поставуваат, начинот и условите за нивно поставување, дислоцирање и отстранување.

Член 3

Оваа одлука ќе биде објавена во "Службен Гласник на Општина Маврово и Ростуше" а ќе влезе во сила со денот на нејзиното објавување.

Бр.08-377/3
06.12.2018 год.
Р о с т у ш е

Совет на Општина Маврово и Ростуше
Претседател
Алил Алили, с.р..

244.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа ("Сл.Весник на РМ" број 05/2002), а во согласност со член 34 став 1 точка 3 и член 103 од Статутот на Општина Маврово и Ростуше ("Сл.Гласник на Општина Маврово и Ростуше" број 03/2015) (пречистен текст), Градоначалникот на Општина Маврово и Ростуше го донесе следниот:

З А К Л У Ч О К

За Прогласување на одлуката за одобрување на финансиска помош за спонзорство на ФК “РЕКАНЦИ” од с.Ростуше, Општина Маврово и Ростуше

СЕ ПРОГЛАСУВА, Одлуката за одобрување на финансиска помош за спонзорство на ФК “РЕКАНЦИ” од с.Ростуше, Општина Маврово и Ростуше - број: 08 - 377/4 што Советот на Општина Маврово и Ростуше ја донесе на 19 – тата седница одржана на ден 06.12.2018 година.

Бр.09-379/2
10.12.2018 год.
Р о с т у ш е

Општина Маврово и Ростуше
Градоначалник
Медат Куртовски с.р.

Врз основа на член 62, став 1 од Законот за локална самоуправа / Сл.Весник на РМ број 05/2002/, а во согласност со член 15, став 1, точка 7 и член 25, став 1, точка 42 од Статутот на Општина Маврово и Ростуше /пречистен текст Сл.Гласник бр.03/2015 година.

Советот на Општината на седницата одржана на ден 06.12.2018 година, ја донесе следната:

О Д Л У К А

За одобрување на финансиска помош за спонзорство на ФК “РЕКАНЦИ” од с.Ростуше, Општина Маврово и Ростуше

Член 1

Се одобрува парична помош во износ од: 40.000,00 денари на ФК “РЕКАНЦИ” од с.Ростуше Општина Маврово и Ростуше, за одржување на подготовки и настапување на натпревари.

Член 2

Паричната помош се доделува врз основа на поднесено писмено барање од Фудбалскиот клуб “Реканци”.

Член 3

ФК “РЕКАНЦИ” со мат.број 6909353 и даночен број. 30220150002463. Средствата ќе бидат исплатени од буџетот на Општината за 2018 година на т. Сметка 200002649946678 – Стопанска банка м.бр. 2905979473004.

Член 4

Средствата за оваа намена ќе се исплатат од Буџетот на Општина Маврово и Ростуше и тоа 20.000,00 денари од Програма АО – Совет на Општина подставка 463120 Трансфери до спортски клубови и 20.000,00 денари од Програма ДО – Градоначалник подставка 463120 Трансфери до Спортски клубови.

Член 5

Оваа одлука ќе биде објавена во “Службен Гласник на Општина Маврово и Ростуше” а ќе влезе во сила со денот на нејзиното објавување.

Бр.08-377/4
06.12.2018 год.
Р о с т у ш е

Совет на Општина Маврово и Ростуше
Претседател
Алил Алили, с.р..

245.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (“Сл.Весник на РМ” број 05/2002), а во согласност со член 34 став 1 точка 3 и член 103 од Статутот на Општина Маврово и Ростуше (“Сл.Гласник на Општина Маврово и Ростуше” број 03/2015) (пречистен текст), Градоначалникот на Општина Маврово и Ростуше го донесе следниот:

З А К Л У Ч О К

За прогласување на Одлуката за давање на приоритет за реализација на проект

СЕ ПРОГЛАСУВА, Одлуката за давање на приоритет за реализација на проект за Рехабилитација на локален пат за с.Ново Село – број: 08 -377/5 што Советот на Општина Маврово и Ростуше ја донесе на 19 – тата седница одржана на ден 06.12.2018 година.

Бр.09-379/3
10.12.2018 год.
Р о с т у ш е

Општина Маврово и Ростуше
Градоначалник
Медат Куртовски с.р.

Врз основа на член 22, став 1, точка 4 од Законот за локална самоуправа („Сл.Весник на РМ„ број 05/2002/ а во согласност со член 15 став 1, точка 1, од Статутот на Општина Маврово и Ростуше („Сл.Гласник на општината 06/2008; 03/2015 прочистен текст).

Советот на Општина Маврово и Ростуше на седницата одржана на ден 06.12.2018 година ја донесе следната

О Д Л У К А

За давање приоритет за реализација на проект

Член 1

Со оваа Одлука советот на Општина Маврово и Ростуше дава приоритет за реализација на Проектот за рехабилитација на локален пат за Ново Село.

Член 2

Реализацијата на овој проект ќе биде преку Бирото за регионален развој и Кофинансирање со средства од Буџетот на Општината предвидени за 2019 година.

Член 3

Оваа Одлука влегува во сила со денот на нејзиното донесување а ќе биде објавена во „ Службен гласник на Општина Маврово и Ростуше“.

Бр.08-377/5
06.12.2018 год.
Р о с т у ш е

Совет на Општина Маврово и Ростуше
П р е т с е д а т е л
Алил Алили, с.р..

246.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (“Сл.Весник на РМ” број 05/2002), а во согласност со член 34 став 1 точка 3 и член 103 од Статутот на Општина Маврово и Ростуше(“Сл.Гласник на Општина Маврово и Ростуше” број 03/2015) (пречистен текст), Градоначалникот на Општина Маврово и Ростуше го донесе следниот:

З А К Л У Ч О К

За прогласување на одлуката за кофинансирање на проект Рехабилитација на локален пат за Ново Село

СЕ ПРОГЛАСУВА, Одлуката за одобрување на кофинансирање на проект Рехабилитација на локален пат за Ново Село - број: 08 -377/6 што Советот на Општина Маврово и Ростуше ја донесе на 19 – тата седница одржана на ден 06.12.2018 година.

Бр.09-379/4
10.12.2018 год.
Р о с т у ш е

Општина Маврово и Ростуше
Градоначалник
Медат Куртовски с.р.

12 Декември 2018 година СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА МАВРОВО И РОСТУШЕ бр.15 стр. 267

Врз основа на член 22, став 1, точка 4 од Законот за локална самоуправа („Сл.Весник на РМ,, број 05/2002/ а во согласност со член 15 став 1, точка 5, од Статутот на Општина Маврово и Ростуше („Сл.Гласник на општината 03/2015 година, (пречистен текст).

Советот на Општина Маврово и Ростуше на седницата одржана на ден 06.12.2018 година ја донесе следната

О Д Л У К А

За кофинансирање на проект Рехабилитација на локален пат за Ново Село

Член 1

Со оваа Одлука советот на Општина Маврово и Ростуше дава согласност за кофинансирање на проектот Рехабилитација на локален пат за Ново Село за подобрување на патната инфраструктура во општината.

Член 2

Општината Маврово и Ростуше проектот ќе го кофинансира со сопствени финансиски средства предвидени во Буџетот на Општината за 2019 год

Член 3

Примерок од оваа одлука со друга придружна документација да се достави до Градоначалникот на општината, архивата, Биро за регионален развој.

Член 4

Оваа Одлука влегува во сила со денот на нејзиното донесување а ќе биде објавена во „ Службен гласник на Општина Маврово и Ростуше“.

Бр.08-377/6
06.12.2018 год.
Р о с т у ш е

Совет на Општина Маврово и Ростуше
П р е т с е д а т е л
Алил Алили, с.р..

247.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (“Сл.Весник на РМ” број 05/2002), а во согласност со член 34 став 1 точка 3 и член 103 од Статутот на Општина Маврово и Ростуше(“Сл.Гласник на Општина Маврово и Ростуше” број 03/2015) (пречистен текст), Градоначалникот на Општина Маврово и Ростуше го донесе следниот:

З А К Л У Ч О К

За прогласување на Одлуката за парична помош на Алмина Имери

СЕ ПРОГЛАСУВА, Одлуката за одобрување на парична помош на Алмина Имери од с.Ростуше – број: 08 -377 /7 што Советот на Општина Маврово и Ростуше ја донесе на 17 – тата седница одржана на ден: 06.12.2018 година.

Бр.09-379/4
10.12.2018 год.
Р о с т у ш е

Општина Маврово и Ростуше
Градоначалник
Медат Куртовски с.р.

Врз основа на член 62, став 1 од Законот за локална самоуправа / Сл.Весник на РМ број 05/2002/, а во согласност со член 15,став 1, точка 7 и член 25, став 1, точка 42 од Статутот на Општина Маврово и Ростуше /пречистен текст Сл.Гласник бр.03/2015 година.

Советот на Општината на седницата одржана на ден 07.12.2018 година, ја донесе следната

О Д Л У К А

За одобрување на парична помош на Алмина Имери

Член 1

12 Декември 2018 година СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА МАВРОВО И РОСТУШЕ бр.15 стр. 268

Се одобрува парична помош во износ од: 30.000,00 денари на Алмина Имери од с.Ростуше од Општина Маврово и Ростуше.

Средствата ќе бидат исплатени од буџетот на општината за 2018 година а ќе бидат наменети за лекување.

Член 2

Паричната помош се доделува врз основа на поднесено писмено барање на ден 03.12.2018 година.

Средствата ќе бидат исплатени од буџетот на општината за 2018 година на трансакциона сметка на Алмина Имери.

Член 3

Оваа одлука ќе биде објавена во "Службен Гласник на Општина Маврово и Ростуше" а ќе влезе во сила со денот на нејзиното објавување.

Бр.08-377/6
06.12.2018 год.
Р о с т у ш е

Совет на Општина Маврово и Ростуше
П р е т с е д а т е л
Алил Алили, с.р..

248.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа ("Сл.Весник на РМ" број 05/2002), а во согласност со член 34 став 1 точка 3 и член 103 од Статутот на Општина Маврово и Ростуше("Сл.Гласник на Општина Маврово и Ростуше" број 03/2015) (пречистен текст), Градоначалникот на Општина Маврово и Ростуше го донесе следниот:

З А К Л У Ч О К

За прогласување на одлуката за одобрување на парична помош за лекување

СЕ ПРОГЛАСУВА, Одлуката за одобрување на парична помош за лекување – на Шабан Идризоски од с.Ростуше - број: 08 - 377/8 што Советот на Општина Маврово и Ростуше ја донесе на 19 – тата седница одржана на ден: 06.12.2018 година.

Бр.09-379/4
10.12.2018 год.
Р о с т у ш е

Општина Маврово и Ростуше
Градоначалник
Медат Куртовски с.р.

Врз основа на член 62, став 1 од Законот за локална самоуправа / Сл.Весник на РМ број 05/2002/, а во согласност со член 15, став 1, точка 7 и член 25, став 1, точка 42 од Статутот на Општина Маврово и Ростуше /пречистен текст Сл.Гласник бр.03/2015 година.

Советот на Општината на седницата одржана на ден 07.12.2018 година, ја донесе следната

О Д Л У К А

За одобрување на парична помош за лекување

Член 1

Се одобрува парична помош во износ од: 12.000,00 денари за лекување на Шабан Идризоски од с.Ростуше од Општина Маврово и Ростуше.

Средствата ќе бидат исплатени од буџетот на општината за 2018 година а ќе бидат наменети за лекување.

Член 2

Паричната помош се доделува врз основа на поднесено писмено барање на ден 15.11.2018 година.

12 Декември 2018 година СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА МАВРОВО И РОСТУШЕ бр.15 стр. 269
Средствата ќе бидат исплатени од буџетот на општината за 2018 година на трансакциона сметка на Шабан Идризоски: 370000016246170 која се води во ЕУРОСТАНДАРД БАНКА.

Член 3

Оваа одлука ќе биде објавена во "Службен Гласник на Општина Маврово и Ростуше" а ќе влезе во сила со денот на нејзиното објавување.

Бр.08-377/6
06.12.2018 год.
Ростуше

Совет на Општина Маврово и Ростуше
Претседател
Алил Алили, с.р..

249.

Врз основа на член 63 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ", бр.05/2002 од 29.01.2002 год.) и член 75, став 1 и 3 од Статутот на Општина Маврово и Ростуше (Пречистен текст објавен во Службен Гласник на Општина Маврово и Ростуше 03/2015), Градоначалникот на Општина Маврово и Ростуше на ден 05.12.2018 година го донесе следното

РЕШЕНИЕ

За доделување на еднократна парична помош

Барањето за еднократна парична помош на лицето Ибраими Зарије од с.Скудриње, Општина Маврово и Ростуше, СЕ ОДОБРУВА.

На претходно споменатото лице му се одобрува еднократна финансиска помош во нето износ од 10.000,00 денари.

Исплатата на персоналниот данок на доход ја врши Општина Маврово и Ростуше.

Средствата да се исплатат на следната сметка: *****, депонент ***** Банка АД Скопје, отворена на име на подносителот на барањето.

Образложение

Од страна на лицето Зарије Ибраими од с.Скудриње, со ЕМБГ ***** до Општина Маврово и Ростуше е поднесено барање за доделување на финансиски средства заведено под УПП 09-88 од 30.11.2018 година.

Во барањето горенаведеното лице наведува дека примањата на нејзиниот сопруг не се редовни и дека секојдневно се соочува со здравствени проблеми и со купување на лекаства за кои нема доволно финансиски средства.

Во прилог на барањето ги достави следните прилози и тоа:

- Фотокопие од лична карта бр. ***** издадена од МВР Гостивар со важност до 15.06.2021 год.,
- Фотокопие од трансакциска сметка.

Откако беше разгледано барањето од страна на Градоначалникот и на истото со свој потпис од негова страна и наведен износ на одбрани средства, беше одлучено како во диспозитивот на ова Решение.

Средствата да се исплатат на сметката која е наведена во диспозитивот на ова Решение.

УПАТСТВО ЗА ПРАВНО СРЕДСТВО: Против ова Решение незадоволната страна има право на жалба до Комисија формирана од страна на Градоначалникот на општината во рок од 5 дена од денот на приемот на Решението.

Решено во Ростуше,
на ден 05.12.2018 год.
УПП бр.09-88

ОПШТИНА МАВРОВО И РОСТУШЕ
ГРАДОНАЧАЛНИК
МЕДАТ КУРТОВСКИ с,р

Врз основа на член 63 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ", бр.05/2002 од 29.01.2002 год.) и член 75, став 1 и 3 од Статутот на Општина Маврово и Ростуше (Пречистен текст објавен во Службен Гласник на Општина Маврово и Ростуше 03/2015), Градоначалникот на Општина Маврово и Ростуше на ден 14.11.2018 година го донесе следното

РЕШЕНИЕ

За доделување на еднократна парична помош

Барањето за еднократна парична помош на лицето Гора Трпевска од Скопје, со адреса на живеење Ул. "xxx", бр.хх, населба Ѓорче Петров, 1000 Скопје, СЕ ОДОБРУВА.

На претходно споменатото лице му се одобрува еднократна финансиска помош во нето износ од 10.000,00 денари.

Исплатата на персоналниот данок на доход ја врши Општина Маврово и Ростуше.

Средствата да се исплатат на следната сметка: xxxxxxxxxxxxxxxx, депонент Хxxxxxxxxx Банка АД Скопје, отворена на име на подносителот на барањето.

Образложение

Од страна на лицето Гора Трпевска со ЕМБГ ***** од Скопје, со адреса на живеење Ул. "****", бр.**, населба Ѓорче Петров, 1000 Скопје е поднесено барање за доделување на финансиски средства заведено под УПП 09-86 од 12.11.2018 година.

Во барањето горенаведеното лице наведува дека почнувајќи од 2012 година со одобрение на Македонската православна црква има започнато со градба на Црква во с.Галичник, Општина Маврово и Ростуше, при што секој добронамерен приход би бил од корист.

Во прилог на барањето ги достави следните докази и тоа:

- Дозвола за градба на православен храм – параклис издадена од МПЦ Дебарско-кичевска епархија, бр.178 од 18.05.2011 год.,
- Фотодокументација,

Врз основа на поднесените докази и барањето се утврди дека лицето Гора Трпевска заедно со својот сопруг Ванчо Трпевски се градители на овој храм, односно се инвеститори при изградбата на храмот.

Откако беше разгледано барањето од страна на Градоначалникот и на истото со свој потпис од негова страна и наведен износ на одбрани средства, беше одлучено како во диспозитивот на ова Решение.

Средствата да се исплатат на сметката која е наведена во диспозитивот на ова Решение.

УПАТСТВО ЗА ПРАВНО СРЕДСТВО: Против ова Решение незадоволната страна има право на жалба до Комисија формирана од страна на Градоначалникот на општината во рок од 5 дена од денот на приемот на Решението.

Решено во Ростуше,
на ден 14.11.2018 год.
УПП бр.09-86

ОПШТИНА МАВРОВО И РОСТУШЕ
ГРАДОНАЧАЛНИК
МЕДАТ КУРТОВСКИ с.р

Врз основа на член 63 од Законот за локалната самоуправа (“Службен весник на РМ“, бр.05/2002 од 29.01.2002 год.) и член 75, став 1 и 3 од Статутот на Општина Маврово и Ростуше (Пречистен текст објавен во “Службен Гласник на Општина Маврово и Ростуше“, бр. 03/2015), Градоначалникот на Општина Маврово и Ростуше на ден 12.11.2018 година го донесе следното

РЕШЕНИЕ

Барањето на Муфтиството на Исламската верска заедница Гостивар од Гостивар, со седиште на адреса ул.Никола Парапунов, бр.14, 1230 Гостивар, поднесено на ден 09.11.2018 година, СЕ ОДОБРУВА.

На Муфтиство на исламската верска заедница Гостивар од Гостивар му се одобруваат финансиски средства во висина од 10.000,00 денари.

Средствата се исплаќаат наменски – за реализација на традиционалната манифестација “Добредојде о Ресулал-лах“ која ќе се одржи на ден 19.11.2018 година во Гостивар.

Исплатата на средствата ќе се изврши на сметката на Муфтиството на ИВЗ Гостивар xxxxxxxxxxxxxxxx, депонент Стопанска Банка АД Скопје, ЕДБ 4030998340480.

Образложение

Од страна на Муфтиството на исламската верска заедница од Гостивар, до општината беше поднесено барање за финансиска поддршка при реализација на традиционална манифестација “ДОБРЕДОЈДЕ О РЕСУЛАЛ-ЛАХ“, која оваа година се одржува по 15-ти пат, во спортска сала “Малдост“ во Гостивар на ден 19.11.2018 година, а по повод денот на раѓањето на Мухамед а.с. - 12 Ребиул Еввел, 1440 година по хиџра.

Во прилог на барањето ги достави следните докази и тоа:

- Оглас за финансирање на културен проект за 2018 година, со опис на проектот, организатор и детална финансиска конструкција на истиот.

Средствата да се исплатат на сметката која е наведена во диспозитивот на ова Решение.

УПАТСТВО ЗА ПРАВНО СРЕДСТВО: Против ова Решение незадоволната страна има право на жалба до Комисија формирана од страна на Градоначалникот на општината во рок од 5 дена од денот на примето на Решението.

Решено во Ростуше,
на ден 12.11.2018 год.
под УПП 09-85

ОПШТИНА МАВРОВО И РОСТУШЕ
ГРАДОНАЧАЛНИК
МЕДАТ КУРТОВСКИ с.р

252.

Врз основа на член 113 став 1 точка 5 од Законот за работни односи /„Службен Весник на РМ“ број 167/2015 (пречистен текст)/, член 15 став 3 од Одлуката за извршување на Буџетот на Општина Маврово и Ростушеза 2018 година, број 08-318/14 од 28.12.2017 година /„Службен Гласник на Општина Маврово и Ростуше“ број 12/2017/ и член 50 став 1 точка 16 од Законот за локална самоуправа /„Службен Весник на РМ“ број 05/2002/, Градоначалникот на Општина Маврово и Ростуше на ден 05.12.2018 година донесе

РЕШЕНИЕ

За исплата на отпремнина поради смрт на член од потесно семејство на вработен

1. На Алмина Имери, вработена во Средно Општинско Училиште „Маврово-Ростуше“ – с.Ростуше, на работно место Професор по наставен предмет Филозофија, поради смрт на член од потесно семејство, т.е смрт на нејзиниот сопруг Неџбедин Имери, со кого живеела во заедница, а починал на ден 20.11.2018 година да и се исплати отпремнина во висина од 15.000,00 денари, согласно член 15 став 3 од Одлуката за извршување на Буџетот на Општина Маврово и Ростушеза 2018 година, број 08-318/14 од 28.12.2017 година /„Службен Гласник на Општина Маврово и Ростуше“ број 12/2017/.

2. Отпремнината да се исплати од средствата предвидени во Буџетот на Општина Маврово и Ростуше за 2018 година.

3. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе биде објавено во Службен Гласник на Општина Маврово и Ростуше.

Образложение

Со писмен допис број 03-300/1 од 05.12.2018 година, до Општината се обрати Средното Општинско Училиште „Маврово-Ростуше“ – Ростуше, со барање да на вработената Алмина Имери да и се исплати отпремнина за посмртни трошоци за нејзиниот сопруг, кој починал на ден 20.11.2018 година.

Согласно член 15 став 3 од Одлуката за извршување на Буџетот на Општина Маврово и Ростушеза 2018 година, број 318/14 од 28.12.2017 година /„Службен Гласник на Општина Маврово и Ростуша“ број 12/2017/ е утврдено дека во случај на смрт на член од потесно семејство (сопруг, родители дете) со кој живее во заедница, на вработениот во локалната јавна установа му се исплатуваат 15.000,00 денари.

Врз основа на законските одредби се донесе Решение како во диспозитивот.

Правна поука: Согласно член 228 од ЗОУП на ова Решение, незадоволната странка има право на жалба, преку овој орган до надлежното Министерство при Владата на Република Македонија во рок од 15 дена.

Општина Маврово и Ростуше
ГРАДОНАЧАЛНИК
Медат Куртовски с.р

Број 09-376/2

05.12.2018

СОДРЖИНА

243. Одлука за одобрување на Програма за поставување на Урбана опрема за потребите на НП Маврово.....	264
244. Одлука за одобрување на финансиска помош за спонзорство на ФК “РЕКАНЦИ” од с.Ростуше	265
245. Одлукаа за давање на приоритет за реализација на проект за Рехабилитација на локален пат за с.Ново Село.....	266
246. Одлука за одобрување на кофинансирање на проект Рехабилитација на локален пат за Ново Село.....	267
247. Одлука за одобрување на парична помош на Алмина Имери од с.Ростуше.....	267
248. Одлука за одобрување на парична помош за лекување – на Шабан Идризоски од с.Ростуше.....	268
249. Решение за доделување на еднократна парична помош Ибраими Зерије	269
250. Решение за доделување на еднократна парична помош Гора Трпевска.....	270
251. Решение за доделување на еднократна парична помош Мувтивство Гостивар.....	271
252. Решение за исплата на опремина	271